

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Социјални политики и програми			
2.	Код	PSM 523			
3.	Студиска програма	Управување во јавниот сектор			
4.	Организатор на студиската програма (единица - институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Прва година / втор (летен) семестар		Број на ЕКТС-кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Билјана Ташевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Наставата треба да ги запознае студентите со улогата и значењето на социјалната држава, социјалните политики и програми во решавањето на дадени социјални и економски проблеми. Предметот дава економска перспектива на анализата на социјалната политика.</p> <p>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да користат економски аргументи за државна интервенција на пазарот и обезбедување различни социјални програми; • Да ги анализираат основните принципи на мерење на благосостојбата, нееднаквоста, сиромаштијата; • Да ги опишат улогата, опфатот и предизвиците на модерните социјални држави; • Да дискутираат за одредени прашања поврзани со формулацијата и имплементацијата на политики и програми поврзани со благосостојбата; • Да ги оценуваат и споредуваат различните начини за финансирање на социјалните програми; • Да ги евалуираат социјалните политики и програми и нивните импликации врз индивидуалното однесување и врз општеството; • Да го оценат економскиот импакт на социјалните политики и програми; • Да ги препознаат предизвиците и можностите кои напредокот на технологијата (особено процесот на дигитализација) ги поставува пред социјалната држава; • Да ги препознаат предизвиците од глобализацијата и од демографските промени за водењето на социјалната политика; • Да ја анализираат социјалната политика и програми во Северна Македонија; • Да ги препознаат најдобрите социјални политики, програми и практики во Европската Унија и земјите од регионот; • Да го применат нивното знаење врз реални социјални и општествени проблеми во државата и да формулираат соодветни препораки. 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дефинирање, потекло и развој на социјалната држава; • Причини за државна интервенција (ефикасност наспроти еднаквост, пазарен неуспех, социјална правда); • Дефинирање и мерење на благосостојбата, нееднаквоста и сиромаштијата; • Социјални политики и програми областа на здравството, образованието, пазарот на труд, социјалната заштита итн.; • Финансирање на социјалните политики; • Оценување / Евалуација на импактот на социјалните политики и програми; • Социјалната политика во ЕУ и во Северна Македонија; • Современи предизвици за социјалните политики во услови на стареење на населението и глобализација; • Дизајнирање и имплементирање на социјалните политики и програми во ерата на информатичкото општество; • Социјални иновации и претприемништво и вклученоста на приватниот и граѓанскиот сектор во обезбедувањето благосостојба на граѓаните. 				

12.	Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.					
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови =180 часови				
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90=180 часови				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава.	24		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, тимска работа.	16		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40		
		16.2.	Самостојни задачи	10		
		16.3.	Домашно учење - задачи	90		
17.	Начин на оценување		60+30+10=100			
	17.1.	Тестови	60 поени			
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	30 поени			
	17.3.	Активност и учество	10 поени			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Barr, N.	<i>Economics of the welfare state</i> , 6 th edition	Oxford University Press	2020
		2.	Baldock, J., Manning, N., Vickerstaff, S. And Mitton, L. (eds.)	<i>Social policy</i> , 4 th edition	Oxford University Press	2011
		3.	Le Grand, J., Propper, C. and S. Smith	<i>The economics of social problems</i> , 4 th edition	Palgrave Macmillan	2008
		4.	Castles, F.G, Leibfried, S., Lewis, J., Obinger, H. and Pierson, C. (ed.)	<i>The Oxford Handbook of the Welfare State</i>	Oxford University Press	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Garland, D.	<i>The Welfare State: A Very Short Introduction</i>	Oxford University Press	2016

		2.	Кенет, П. (ур.)	<i>Прирачник за компаративни социјални политики</i>	Арс Ламина ДОО	2012
		3.	Лич, Ц.	Курс за јавна економија	Арс Ламина ДОО	2016
		4.		Одбрани статии и студии на случај		